

| | | | | |
|----|---|--|------------------|------------|
| 1. | Наставен предмет | КОНСТРУКЦИЈА И ИЗРАБОТКА НА ПРОЦЕСНИ ПОСТРОЈКИ | | |
| 2. | Шифра | 4М32М3КИ05 | | |
| 3. | Студиска програма | М3КИ | | |
| 4. | Семестар (изборност) | зимски (задолжителен) | | |
| 5. | Цели на предмет | <i>Воведување во науката за проектирањето и изведбата на процесна опрема, садови под притисок, резервоари, топлоизменувачи, силоси и др. Примена на стандарди во проектирањето на процесната опрема.</i> | | |
| 6. | Осспособен за (компетенции) | <i>Проектирање, изведба и анализа на процесна опрема. Користење на стандарди во проектирањето на процесна опрема.</i> | | |
| 7. | Услов за запишување на предметот | 1. <i>Јакост 1 – положен</i> | | |
| 2. | Основна литература | 1. Т. Ачиев: Конструкција и изработка на процесни апарати, Скопје, 1995. 2. Прописи и стандарди од областа на проектирањето и изработката на процесната опрема (национални, ISO, EN, ASME). | | |
| 3. | Број на кредити: | 6 | | |
| 4. | Вкупен расположив фонд на време | 6 ECTS x 30 саати = 180 саати | | |
| 5. | Распределба на расположивото време | 24 + 28 + 70 + 4 + 54 = 180 | | |
| | 11.1. ПТН - | <i>Теоретска настава (14 недели по 2 саати)</i> | | 24 саати |
| | 11.2. АВ - | <i>Аудиторни вежби, консултации, видео проекции, стручни списанија и зборници.</i> | | 28 саати |
| | 11.3. СУ - | <i>Самостојно учење, подготовка на материјал од 200 страни за тестови (200/8=25 мин.).</i> | | 70 саати |
| | 11.4. ТПЗ - | <i>Проверка на знаење со 2 теста (2x2 саати) Секој студент самостојно го решава тестот од 10 прашања.</i> | | 4 саати |
| | 11.5. СЗ - | <i>Самостојно решавање на две задачи (2 задачи x 27 саати)</i> | | 54 саати |
| 6. | Оценување | 10 + 60 + 30 = 100 бода | | |
| | 12.1. | <i>Посетеност на предавања до 10 бода</i> | | 10 бода |
| | 12.2. | <i>2 теста до 60 бода (до 30 по тест)</i> | | 60 бода |
| | 12.3. | <i>2 самостојни задачи до 30 бода (до 15 по задача)</i> | | 30 бода |
| | Студентот мора да освои најмалку по 30% од предвидените бодови на секој од тестовите. | | Оценки: | |
| | | | од 50 до 60 бода | 6 (шест) |
| | | | од 61 до 70 бода | 7 (седум) |
| | | | од 71 до 80 бода | 8 (осум) |
| | | | од 81 до 90 бода | 9 (девет) |
| | | | над 90 бода | 10 (десет) |
| 7. | Услов за потпис и формален испит | реализирани активности 11.2., и 11.5. | | |

| недела | Предавања - теоретска настава | | Аудиторни вежби | | Лабораториски вежби | |
|--------|-------------------------------|--|-----------------|---|---------------------|------|
| | саати | тема | саати | тема | саати | тема |
| I. | 2 | Основи на конструирањето на процесната према. Класификација. Материјал. Оптоварувања и сили. | 2 | Преглед и разработка на домашна и меѓународна регулатива и стандарди од областа на процесната опрема, садови под притисок, резервоари итн. | | |
| II. | 2 | Напони. Цилиндричен сад. Тенкосиден и дебелосиден сад. | 2 | Пресметка на дебелината на цилиндрична и сферична обвивка под дејство на внатрешен притисок според МКС и EN. Консултации за самостојни задачи. | | |
| III. | 2 | Дисконтинуитети. Сили и деформации. Цилиндричен сад со данце. Данциња. | 2 | Пресметка на дебелината на данциња според МКС и EN. Консултации за самостојни задачи. | | |
| IV. | 2 | Отвори и зајакнувања на отворите. Локални напони. Зајакнување на мазниците. | 2 | Пресметка на зајакнување на обвивката околу отворите според МКС и EN. Консултации за самостојни задачи. | | |
| V. | 2 | Потпирање на садовите. Хоризонтални садови. | 2 | Пресметка на напоните во садот и димензионирање на потпирачите кај садовите под притисок при потпирање. Консултации за самостојни задачи. | | |
| VI. | 2 | Кратки вертикални цилиндрични садови. Вертикални цилиндрични садови. | 2 | Предавање на самостојни задачи. | | |
| VII. | 2 | Прв тест на материјалот од теоретската настава од I до V недела | 2 | Пресметка на дебелината на обвивка под дејство на надворешен притисок според МКС и EN. Пресметка на дебелината на конусна обвивка под дејството на внатрешен и надворешен притисок според МКС и EN. Консултации за самостојни задачи. | | |
| VIII. | 2 | Надворешно збивање кај садовите. Извивање на садовите. Еластично извивање. | 2 | Пресметка на конструктивните елементи за приклучоци и заптивање кај садовите под притисок. Пресметка на капак. Консултации за самостојни задачи. | | |
| IX. | 2 | Цилиндри и цевки со почетна сплесканост. Цилиндри под комбинирано дејство на збивачки оптоварувања. | 2 | Пресметка на прирабници. Консултации за самостојни задачи. | | |
| X. | 2 | Силоси. Класификација и конструкција. Физичко-механички особини. Истекување низ отворите. | 2 | Пресметка на завртки. Консултации за самостојни задачи. | | |
| XI. | 2 | Вертикални цилиндрични резервоари. Класификација. Пресметка на главни делови на резервоарите. | 2 | Консултации за самостојни задачи. | | |
| XII. | 2 | Термички напони и дилатации. Избор на материјал за работа на високи температури. Термички дилатации кај цевководите. | 2 | Консултации за самостојни задачи. | | |
| XIII. | 2 | Топлоизменувачи. Класификација и конструкција. Цевки. Топлоизменувач со вклештени цевкини плочи. | 2 | Консултации за самостојни задачи. | | |
| XIV. | 2 | Втор тест на материјалот од теоретската настава од VII до XIII недела. | 2 | Предавање на самостојни задачи. | | |
| | 24+4 | | 28 | | | |

| | |
|----------|---|
| Задача 1 | Јакосна пресметка и димензионирање на сад под дејство на внатрешен притисок. Јакосна пресметка на моментите и напоните во садот при потпирање и димензионирање на потпори. Задачата се предава во писмена форма. |
| Задача 2 | Јакосна пресметка и димензионирање на сад под дејство на надворешен притисок. Јакосна пресметка и димензионирање на елементите за заптивање (капаци, прирабници и завртки). Задачата се предава во писмена форма. |